

Вежба OpenOffice BASE

- Изработете ги следните табели и дефинирајте им примарни клучеви:

Табела: **Вработени**

Структура на табелата:

ID вработен	Име и презиме	Телефон	Пол	Возраст

Табела: **Артикли**

Структура на табелата:

ID артикал	Име на артикал	Количина

Табела: **Продажба**

Структура на табелата:

ID продажба	ID вработен	ID артикал	Датум на продажба	ID купувач	Количина

Табела: **Купувачи**

Структура на табелата:

ID купувач	Име купувач

- Поврзете ги табелите со соодветните релации
- Пополнете ги табелите **Купувачи** и **Артикли** како на сл.

ID артикал	Име на артикал	Количина
0	Монитор	2000
1	Тастатура	2500
2	Глувче	3000
3	Звучници	1200
4	УСБ	1500

ID купувач	Име купувач
0	Netcom
1	S-link
2	MTM
3	Pear
4	Moon
5	Prodigal

- За табелите **Вработени** и **Продажба** изработете соодветни форми.
- Во формата **Вработени** полето **пол** поставете го да биде листа за избор со елементи на листа (машки, женски).
- Во формата **Продажба**, да се прикажуваат полиња Име и презиме на вработен, Артикал и Купувач. Поставете ги да бидат листи за избор на опција, кои ги превземаат податоците од соодветните табели.
- Во формата **Продажба** полето **Датум на продажба** поставете го да биде паѓачка листа со календар за избор на датум.
- Со помош на формата пополнете ја табелата **Вработени**, а потоа исто и табелата **Продажба** со најмалку 10 записи по Ваш избор.
- Изработете Барање во кое ќе се прикажуваат Името и презимето само оние вработени кои се постари од 30 години и извршиле продажба после 10.02.2012. Да се прикажува и името на купувачот. Барањето запамтете го под име „продажба 1“.
- Изработете Барање во кое ќе се прикажуваат Името и презимето само оние вработени кои се жени и се помлади од 25 години. Барањето запамтете го под име „Женски пол“.
- Изработете барање во кое ќе се прикажуваат имињата и презимињата на вработени кои продале артикли на купувачите Moon или Netcom. Барањето запамтете го под име „Одбрани купувачи“
- Изработете барање во кое ќе се прикажуваат сите продажби во 2012 (да се прикаже, името и презимето на вработениот кој ја извршил продажбата, купувачот, артиклот, количината и датумот). Барањето запамтете го под име „продажба 2“
- Изработете извештај во кој ќе се прикажуваат сите продажби од претходното барање групирани според **Купувачот** и сортирани според **Количина**.